

## ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје (бул. Партизански Одреди 14 1/1, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје, Северна Македонија) собира и обработува лични податоци во рамки на учеството на Benefit Program програмата, за да се пресметаат соодветните Benefits, личните податоци на членовите, име и презиме, титула, пол, датум на раѓање, e-mail адреса, поштенска адреса, координати на адресата (степен на географска должина и ширина), телефонски број (броеви), факс, ID на член, банкарски податоци (банка, IBAN, BIC и сопственик на сметка, податоците за Вашите купувања и направени зделки (датум на купување, место, време, сума, валута, кошничка, оддел, тип на купување (онлајн, офлајн, кај мали и средни претпријатија, кај Key Account, со myWorld Card). При обработка на наведените податоци МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје може дополнително да се користи кај myWorld 360 AG (Грацбахгасе 87-93, 8010 Грац, Австрија) како давател на услуги.

Со ова, членот се согласува и истиот може во секое време да ги повлече, личните податоци да бидат обработени од МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и/или myWorld 360 AG за идентификување и испраќање на персонализирани информации на членот, како и за поштенски или личен контакт преку МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје и/или myWorld 360 AG за пријавување на Benefit Program или myWorld и понудите на партнерските компании, како и во анонимен формулар за статистички истражувања за МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

Со ова, членот се согласува и истото може во секое време да го повлече, да му ги даде на располагање следните податоци на давателот на препорака за информативно контактирање во однос на нови партнерски компании, нови шопинг-можности или специјални понуди: ID на член, име и презиме, како и e-mail адреса и телефонски број.

Членот може во секое време писмено да ја повлече согласноста за оваа обработка на податоци (на МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бул. Партизански Одреди 14 1/1, Бизнис Центар Аура, 1000 Скопје) или по e-mail на [service.mk@myworld.com](mailto:service.mk@myworld.com). Правата за заштита на правото на информации, промени и бришење можат исто така да станат важечки со овие контактни податоци.